

Службен весник

на Република Македонија

Број 98

1 август 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1937. Одлука за формирање на Национален комитет за спречување на насил- ен екстремизам и борба против те- роризам.....	2	1944. Решение за именување членови на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	5
1938. Решение за престанување на важе- ње на Решението за разрешување на членовите на Комитетот за одоб- рување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	4	1945. Решение за именување в.д. дирек- тор - владин агент на Бирото за зас- тапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	5
1939. Решение за разрешување од долж- носта директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	4	1946. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобрани- тел во Државното правобранител- ство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	5
1940. Решение за разрешување од долж- носта директор на Педагошката служба.....	4	1947. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобрани- тел во Државното правобранител- ство на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	5
1941. Решение за разрешување од долж- носта директор на Бирото за развој на образованието.....	4	1948. Правилник за содржината и форма- та на образецот на барањето, за ко- ристење на вода и потребната доку- ментација која се приложува кон ба- рањето за издавање на дозвола за користење на водата.....	6
1942. Решение за разрешување од долж- носта директор - владин агент на Бирото за застапување на Републи- ка Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	4		
1943. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.....	5		

	Стр.		Стр.
1949. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденцијата за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија.....	16	1953. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.....	23
1950. Правилник за формата, содржината, целите, начинот на изработка и видот и изворите на податоци кои се користат за изработка на Извештајот како и начинот на оценување на Извештајот.....	18	1954. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија.....	23
1951. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје.....	22	1955. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија.....	27
1952. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија.....	23	1956. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.....	27
		1957. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.....	27
		1958. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец мај 2017 година.....	28
		1959. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец јуни 2017 година.....	28
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1937.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам и се определуваат неговите задачи, начинот на работа и состав.

Член 2

Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (во натамошниот текст: Националниот комитет) се формира како национално координативно тело во Република Македонија со цел следење и анализирање на состојбата со превенцијата на насилниот екстремизам и борба против тероризам и координирање на активностите на надлежните институции во Република Македонија кои работат на решавањето на проблемите во оваа област.

Член 3

(1) Националниот комитет го раководи и претставува Националниот координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (во натамошниот текст: Националниот координатор).

(2) Националниот координатор се именува од страна на Владата на Република Македонија, за период од четири години, со можност за повторно именување.

(3) Националниот координатор:

- го координира процесот на изготвувањето на националните стратегии за превенција од насилен екстремизам и борба против тероризам со соодветни акциски планови;

- ги координира и насочува активностите на сите субјекти кои се вклучени во имплементацијата на плановите произлезени од националните стратегии во оваа област;

- остварува интензивни контакти со претставници на граѓанскиот сектор, локалната самоуправа, верските заедници, експертската и научната јавност, со цел дефинирање и имплементирање на соодветни мерки за превенција од насилен екстремизам и борба против тероризмот;

- ги следи трендовите на регионален и глобален план и остварува комуникација со соодветни институции и партнери на регионално и меѓународно ниво;

- го координира процесот на спроведување на проценки, анализи и истражувања за причините, појавните облици, но и новите трендови за регрутирање на терористи и

- ги координира активностите поврзани со водењето на национални кампањи за превенција од насилен екстремизам и радикализација и борба против тероризам, одржувањето на широко инклузивни јавни трибини, семинари и слично.

Член 4

(1) Помош и поддршка во работата на Националниот координатор му даваат заменикот национален координатор за спречување на насилен екстремизам и заменикот национален координатор за борба против тероризам.

(2) Заменикот национален координатор за спречување на насилен екстремизам и заменикот национален координатор за борба против тероризам се именуваат од страна на Владата на Република Македонија, за период од четири години, со можност за повторно именување.

(3) Заменикот национален координатор за спречување на насилен екстремизам:

- учествува во изготвувањето на стратешките документи од областа на превенција на насилниот екстремизам и води грижа за навремено реализирање на обврските кои произлегуваат од нив;

- врши анализа на состојбата и новите трендовите на регионален и глобален план и дава предлог мерки до Националниот координатор со цел ефикасна превенција на насилниот екстремизам;

- остварува соработка со соодветни институции и партнери во државата и надвор од неа со цел изнаоѓање на соодветни механизми за спречување на насилниот екстремизам и

- остварува континуирана соработка со претставници на граѓанскиот сектор, локалната самоуправа и верските заедници со цел дефинирање на соодветни мерки за превенција од насилен екстремизам и истите ги проследува до Националниот координатор.

(4) Заменикот национален координатор за борба против тероризам:

- учествува во изготвувањето на стратешките документи од областа на борбата против тероризам и води грижа за навремено реализирање на обврските кои произлегуваат од нив;

- врши анализа на состојбата следејќи ги трендовите на регионален и глобален план и дава предлог мерки до Националниот координатор со цел ефикасна борба против тероризмот и

- остварува континуирана комуникација со соодветни институции и партнери во државата и надвор од неа со цел изнаоѓање на соодветни механизми за борба против тероризмот.

(5) Замениците на Националниот координатор за својата работа од ставовите (3) и (4) на овој член редовно го информираат Националниот координатор.

Член 5

Членовите и замениците на членовите на Националниот комитет ги номинираат следните институции:

- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за одбрана;
- Министерството за правда;
- Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите;

- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за локална самоуправа;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерството за образование и наука;
- Министерството за здравство;
- Министерството за информатичко општество и администрација;

- Министерството за транспорт и врски;
- Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање;

- Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција;

- Министерството за финансии - Царинска управа;
- Агенцијата за разузнавање;
- Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција;

- Центарот за управување со кризи;
- Дирекцијата за заштита и спасување;
- Агенцијата за електронски комуникации;
- Агенцијата за млади и спорт и
- Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

Институциите од ставот 1 на овој член номинираат по еден член и негов заменик, освен Министерството за внатрешни работи, кое номинира еден член и негов заменик од Бирото за јавна безбедност и еден член и негов заменик од Управата за безбедност и контраразузнавање.

Член 6

Членовите на Националниот комитет:

- активно учествуваат во изготвувањето на стратешките документи од областа на борбата против насилниот екстремизам и тероризмот;

- даваат континуирана поддршка во работата на Националниот координатор и неговите заменици и

- редовно го информираат Националниот координатор и неговите заменици за степенот на имплементацијата на мерките и активностите во стратешките документи од делокругот на работата на институцијата од која се номинирани.

Член 7

Стручно-административните работи на Националниот комитет, на Националниот координатор и замениците на Националниот координатор, ги врши секретарот на Националниот комитет кој е претставник од Министерството за внатрешни работи.

Член 8

Членовите, замениците на членовите и секретарот на Националниот комитет се назначуваат од страна на Владата на Република Македонија за време од четири години со можност за повторно назначување.

Член 9

Националниот комитет донесува деловник за својата работа.

Член 10

Националниот комитет доставува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија, најмалку еднаш годишно.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3954/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1938.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

1. Со ова решение престанува да важи Решението за разрешување на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој број 24-3782/1 од 11 јули 2017 година, објавено во („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/2017).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 11 јули 2017 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3782/2
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1939.

Врз основа на член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 160/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. Виктор Мизо се разрешува од должноста директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4128/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1940.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011, 41/2014 и 55/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

1. Муедин Кахвеџи се разрешува од должноста директор на Педагошката служба, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4129/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1941.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 69/2013, 120/2013, 148/2013, 41/2014 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

1. м-р Весна Хорватовиќ се разрешува од должноста директор на Бирото за развој на образованието, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4130/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1942.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

1. м-р Костадин Богданов се разрешува од должноста директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, орган во состав на Министерство за правда, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4131/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1943.

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје бр. 02-468/1 од 15 декември 2015 година, со која за директор на Институтот е избрана д-р Елена Јованова-Грујовска, научен советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4132/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1944.

Врз основа на член 17 од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ**

1. За членови на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје се именуваат:

- Никола Поповски
- Веланд Рамадани
- Кирил Колемишевски и
- Софче Јовановска.

2. Со именувањето на членовите на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје, им престанува мандатот на досегашните членови и тоа: Марина Блажековиќ Тошевски, Ромела Поповиќ-Трајкова и Армир Садики.

3. Ова решение влегува во сила со денот на добивање на согласност за именување на членовите од точка еден од гувернерот на Народна банка на Република Македонија, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4133/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1945.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

1. За вршител на должноста директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, орган во состав на Министерство за правда, се именува Даница Џонова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4154/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1946.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. На Ружа Спасевска државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје и се утврдува престанок на функцијата, поради исполнување на условот за стекнување на правото на старосна пензија, заклучно со 31 август 2017 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4168/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1947.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО

1. На Јагода Глигорова државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово и се утврдува престанок на функцијата, поради исполнување на условот за стекнување на правото на старосна пензија, заклучно со 31 август 2017 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4169/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1948.

Врз основа на член 30 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО, ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за користење на вода и потребната документација која се приложува кон барањето за издавање дозвола за користење на водата.

Член 2

(1) Барањето за издавање на дозвола за користење вода се поднесува во електронска и писмена форма на образец во А4 формат, на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за користење се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(3) Во прилог на барањето од став (1) на овој член се приложува и следната документација:

- доказ за упис во Централен регистар на Република Македонија;

- имотен лист и копија од катастарски план на парцелите на местото каде ќе се зафаќа, односно црпи вода или документ со кој се докажува дека барателот е носител на друго стварно право врз парцелата;

- основен проект за водостопански објекти и постројки изработен од страна на правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење;

- ревизија на основниот проект од алинејата 3 од овој став, изработена од правно лице кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење;

- решение за одобрена студија за оцена на влијание врз животната средина односно решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежен орган согласно Законот за животната средина и

- топографска карта во размер 1:25.000, со координатно позиционирање на местото на зафаќање и местото на испуштање, како и локацијата на објектите и постројките.

(4) За постојните објекти изградени врз основа на водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола за користење на водата и објектите, покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барателот на дозволата за користење на водата треба да достави и:

- техничката документација врз основа на која му била издадена водостопанската согласност или водостопанската дозвола и

- копија од водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола.

(5) За постојни објекти за кои барателот не поседува техничка документација покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барателот доставува и проект на изведена состојба, со кој се прикажува фактичката состојба на постојните објекти, изработен од правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење.

(6) За постојни објекти за кои барателот не поседува водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола од став (4) алинеја 2 на овој член, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува одобрение за градење и/или дозвола за употреба на објектот согласно со Законот за градење.

(7) Во случај кога барањето се поднесува за користење на вода за консумирање од страна на човекот, за преработка и производство на храна, за одгледување на риби и водни птици и за напојување на добиток и/или наводнување на земјоделски површини, кон барањето, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и документ за исправност на водата, односно потврда дека водата одговара за намената издадена од надлежен орган за безбедност на водата.

(8) Во случај кога барањето се поднесува за користење на подземни води, кон барањата, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и елаборат за извршени хидро - геолошки истражувања.

(9) За дејностите за коишто се доделува концесија или јавно приватно партнерство, кон барањето за користење на води, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и договор за концесија или јавно приватно партнерство.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-1705/6
25 јули 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БАРАЊЕ	
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА	
БАРАЊЕТО ГО ПОДНЕСУВАМЕ ЗА:	
НОВО БАРАЊЕ	☐ НЕ ☐ ДА
ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ СОДРЖАНИ ВО ПОСТОЈНАТА ДОЗВОЛА	☐ НЕ ☐ ДА
ПРОМЕНА НА ТЕХНИЧКОТО РЕШЕНИЕ	☐ НЕ ☐ ДА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТОЈНА ДОЗВОЛА	☐ НЕ ☐ ДА
ДЕЛ 1: ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ	
1.1. БАРАТЕЛ	
Внесете податоци за лицето кое е одговорно за почитување на условите во доволата:	
Име и презиме на одговорно лице:	
Барател	А) физичко лице ☐ Земјоделец ☐ друго (специфицирајте): Внесете име и презиме: Б) ☐ трговец поединец ☐ трговско друштво ☐ јавна

	правно лице:	установа ☐ водостопанство ☐ водна заедница ☐ друго (специфицирајте):	
			Внесете назив на правното лице (од регистрацијата):
Живеалиште/седиште (од регистрацијата):			
Телефон:		E-mail:	
Факс:			
1.2. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВО ВРСКА СО БАРАЊЕТО:			
Име и презиме:			
Адреса:			
Телефон		E-Mail:	
Факс			
ДЕЛ 2: ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТИТЕ/АКТИВНОСТИТЕ И ЛОКАЦИЈАТА			
2.1 Дејности/активности за кои се однесува барањето			
Специфицирајте ја дејноста/ активността за која се поднесува барањето :		Означете со ✓/x	Наведете број на места на зафаќање/црпење/акумулирање:
Црпење на вода			Назив на местото
Зафаќање на вода			

Акумулирање и зафаќање на вода									
Други активности кој влијаат врз режимот на водите и/или морфологија на водното тело (пример. пренасочување на водата)									
2.2. Податоци за локацијата на местото на зафаќање/црпење/акумулирање									
Внесете податоци за секоја локацијата на местата на зафаќање/црпење/акумулирање за кои што се поднесува барањето по називот на местото :									
Координати на локацијата на местото на зафаќање (Gauss Kruger)		X							
		Y							
Се додаваат дополнителни XY редови по потреба									
Број на катастарска парцела (се внесуваат сите катастарски парцели на кои се наоѓа локацијата на водостопанскиот објект за зафаќање/црпење/ акумулирање)									
Катастарска општина									
Населено место									
Општина									
Напомена : се додаваат дополнителни редови по потреба ; во случај на повеќе места на зафаќање се пополнуваат за секое место на зафаќање, црпење акумулирање поединечно									
Внесете податоци за локацијата на местата на испуштање на водата									
Координати на локацијата на местото на испуштање (Gauss Kruger)		X							
		Y							
Се додаваат дополнителни XY редови по потреба									
Број на катастарска парцела									

(се внесуваат сите катастарски парцели на кои се наоѓа локацијата на водостопанскиот објект испуштање)	
Катастарска општина	
Населено место	
Општина	
Напомена : податоците за локацијата на местото на испуштање се доставуваат доколку водата зафатена од едно водно тело, после користење се испушта во истото водно тело (на пример, за хидроелектрични центри и рибници)	
2.3. Податоци за водното тело од кое ќе се користи водата:	
ВИД НА ВОДИ:	
☐ ПОВРШИНСКИ ВОДИ - ☐ Постојан водотек - ☐ Повремен водотек - ☐ Езеро - ☐ Акумулација - ☐ Извор	☐ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
НАЗИВ НА ВОДНОТО ТЕЛО:	
НАЗИВ НА ПОДСЛИВ:	
НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕ НА РЕЧЕН СЛИВ:	
Напомена : доколку зафаќањето се врши од повеќе водни тела се додаваат дополнителни редови по потреба и се внесуваат на податоците за секое водно тело	
2.4. Постојни дозволи кои се поврзани со локацијата на која се однесува барањето	
(пр. Дозвола за испуштање во води, издадени концесии и јавно приватно партнерство, дозвола за експлоатација на минерални сировини, интегрирана еколошка дозвола или дозвола за оперативен план, дозволи согласно Законот за	

управување со отпад, дозволи согласно законот за заштита на природата, дозвола за подземни води, водостопанска согласност).			
Документ:	Орган: Број : Датум: Времетраење на дозволата:	Орган: Број : Датум: Времетраење на дозволата:	
Документ:	Орган: Број : Датум: Времетраење на дозволата:	Орган: Број : Датум: Времетраење на дозволата:	
Напомена : се додаваат дополнителни редови по потреба			
ДЕЛ 3. ПОДАТОЦИ ЗА ВОДОСТОПАНСКИОТ ОБЈЕКТ ЗА ЗАФАКАЊЕ/ДРПЕЊЕ/АКУМУЛИРАЊЕ НА ВОДАТА И НАМЕНА НА ВОДАТА			
3.1. ВИД НА ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТ			
ЗА ПОВРШИНСКИ ВОДИ : ☐ 3.1.1. БРАНА ☐ 3.1.2. ЗАФАТ НА ВОДОТЕК ☐ 3.1.3. КАПТАЖА ☐ 3.1.4. ПУМПНА СТАНИЦА ☐ 3.1.5. ДРУГО (наведете) _____ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ : ☐ 3.1.6. ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАФАТЕН ОБЈЕКТ (ГАЛЕРИЈА И ДР.) ☐ 3.1.7. ВЕРТИКАЛЕН ЗАФАТЕН ОБЈЕКТ (БУНАР) ☐ 3.1.8. ДРУГО (наведете) _____			
Напомена: доколку се зафаќа со повеќе водостопански објекти, да се назначат сите водостопански објекти со кои што се врши зафаќањето			
Дел 3.2.: НАМЕНА И КОЛИЧЕСТВО			
3.2.1. Наведете ја намената на водата која се зафаќа или при при за секоја од категориите	(назначете соодветно со : $\sqrt{x}$)	Назначете ја шифрата за секој објект од точка 3.1. поединечно	Количество на зафатена/исцрпена вода за секоја намена вкупно по зафатен објект (во m^3/s или во l/s)

		точка 3.1. поединечно	
Снабдување со вода наменета за консумирање од страна на човекот и напојување на добиток			
Наводнување на земјоделско земјиште и јавни површини			
Индустриски, технолошки и стопански потреби			
Полнење на водата во шишиња за комерцијални потреби			
Производство на електрична енергија и други погонски потреби			
Одгледување риби, водни птици итн.			
Миене и сепарирање на песок, чакал и камен			
Апсорпција на топлинска енергија од геотермални води			
Хидрогеолошки истражувања и собирање податоци			
Други намени Наведете ја намената			
3. 2.1.1. Вкупно максимално количество на вода која ќе се пррпи/зафаќа во m ³ /s или во l/s за секое место на зафаќање по сите намени и места на зафаќање		Место на зафаќање	m ³ /s или во l/s

3.2.1.2. Вкупно потребно количество на вода (според доставената техничката документација) за кое се поднесува барањето		
Месец		(m ³)
I	Јануари	
II	Февруари	
III	Март	
IV	Април	
V	Мај	
VI	Јуни	
VII	Јули	
VIII	Август	
IX	Септември	
X	Октомври	
XI	Ноември	
XII	Декември	
ВКУПНО		
ДЕЛ 4. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ		
НАЗИВ:		
ТЕХНИЧКИ БРОЈ:		
ИЗРАБОТУВАЧ:		
ГОДИНА НА ИЗРАБОТКА:		

ДЕЛ 5. ПОДАТОЦИ ЗА РЕВИЗИЈА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ				
НАЗИВ:				
ТЕХНИЧКИ БРОЈ:				
РЕВИДЕНТ:				
ГОДИНА НА ИЗРАБОТКА:				
ДЕЛ 6. ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ				
Назив на документот	Број на документот	Датум на издавање	Изготвен/одобрен од:	
ДЕЛ 7. ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО				
Потпис:		Име и презиме:		
Својство:		Датум:		
МП.				
Само за пренос дозвола	Согласност на новиот титулар:	Име и презиме:		
Својство:		Датум		
МП.				

**ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА НА ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД СТРАНА НА
ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

Јас долу потпишаниот, изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека материјалните и финансиските податоци презентирани во прилог на барањето за добивање на дозвола за користење на вода, доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Назив на правното лице:	
Име и презиме на одговорното лице во правното лице:	
Датум:	Место:
М.П.	

Потпис на одговорното лице

1949.

Врз основа на член 38 став (9) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 163/13, 146/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА КОЛИЧИНИТЕ
ПО КАТЕГОРИЈА И ВИД НА ОПРЕМА КОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЈА ПУШТА НА ПАЗАР
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија.

Член 2

Евиденцијата за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазарот во Република Македонија се изготвува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-3559/2
11 јули 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

ПРИЛОГ

Евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазарот во Република Македонија

Бр.	Назив и седиште на правното лице (производителот)	Број и датум на склучување на договорот со колективниот постапувач	Важност на договорот		Категорија на електрична и електронска опрема за која се води евиденција од страна на колективниот постапувач согласно добиената дозволата*
			од	до	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

*се запишува само бројот на категоријата согласно со Листа на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

1950.

Врз основа на член 45 став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЦЕЛИТЕ, НАЧИ-
НОТ НА ИЗРАБОТКА И ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА
ПОДАТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ИЗВЕШТАЈОТ КАКО И НАЧИНОТ НА
ОЦЕНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

І ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1****Предмет на уредување**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината, целите, начинот на изработка и видот и изворите на податоци кои се користат за изработка на Извештајот како и начинот на оценувањето на Извештајот.

Член 2**Дефиниции**

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Извештај за состојбата со животната средина е извештај за состојбата и трендовите на животната средина, кои што се од суштинско значење за донесување на одлуки, обезбедување информации кои се користат при подготвување на планови, програми и стратегии, овозможува да се селектираат приоритети, ја интегрира политиката за заштита на животната средина во политиките на другите сектори во земјата и овозможува размена на информациите за животната средина со релевантните меѓународни организации и меѓународните договори ратификувани од Република Македонија;

2. Индикатор е инструмент за прикажување на состојбата на животната средина, следење на промените на квалитетот на животната средина и на постигнувањето на целите на секторските политики или стратегиите, врз основа на собрани податоци и презентирани на однапред дефинирана методологија, заради воспоставување на врска помеѓу постојните податоци и целите на политиката за заштита на животната средина;

3. Група на индикатори претставува збир на индикатори со коишто се опишуваат што е можно подетално сите аспекти на состојбата на животната средина по медиуми и области, следење на промените на квалитетот на животната средина и на постигнувањето на целите на секторските политики или стратегиите;

4. Јавност е едно или повеќе физички и/или правни лица, граѓани и нивни организации, здруженија и групи кои ги користат податоците од Извештајот за состојбата со животната средина;

5. Физичко лице е секој граѓанин или трговец поединец кој согласно со Законот за трговските друштва е запишан во Централниот регистар за вршење на соодветна дејност кој ги користи податоците од Извештајот за состојбата со животната средина;

6. ДПСИР рамка (движечки сили, притисоци, состојба, импликации, реакции) претставува логички начин на организирање, класификација и презентирање на податоците и информациите за животната средина за целите на известувањето:

- движечки сили (Д) - основни движечки механизми кои предизвикуваат негативни влијанија;

- притисоци (П) - последици од влијанието на движечките механизми;

- состојба (С) - моментална состојба на животната средина;

- импликации (И) - последици од притисоците;

- реакции (Р) - утврдување на целите, политиките и мерките за заштита на животната средина.

Член 3**Извештај за состојбата на животната средина**

Извештајот за состојбата со животната средина (во понатамошниот текст: Извештајот) содржи мултидисциплинарни податоци и информации за условите и трендовите на животната средина, ги идентификува и ги анализира причините, врските и пречките во промените на животната средина, ги одразува потребите во поглед на изнаоѓање решенија за унапредување на квалитетот на животната средина и проблемите на заштитата, ги презентира резултатите што се од суштинско значење за донесување на одлуки во однос на животната средина, обезбедува информации кои се користат при подготвувањето на национални планови за заштита на животната средина, здравствено-еколошки планови и стратегии за одржлив развој, помага во процесот на интегрирање на политиката за заштита на животната средина во социјалните и економските политики на земјата, помага да се селектираат најважните потреби и приоритети во процесот на обезбедување и размена на информации за животната средина во земјата и помеѓу земјите.

ІІ. ФОРМА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 4**Форма на извештајот**

Извештајот се публикува на македонски јазик.

Извештајот се печати на А4 формат со корица во боја, и сите карти и графици во боја со црно бел текст.

Извештајот се подготвува во електронска форма со македонска поддршка, со употреба на табели, дијаграми, графици, цртежи и карти, придружени со објаснувања, анализа и толкување.

Нумеричките податоци дадени во извештајот се претставени со апсолутни вредности придружени со соодветни симболи и вредности. Претставените нумерички податоци треба да бидат споредливи со тековните максимално дозволени концентрации или вредности на здравствено хигиенските стандарди, емисиони стандарди, класификациони стандарди, утврдени гранични вредности за критични оптоварувања на елементите на животната средина и стандардите со кои се регулира рационалното користење на природните ресурси.

Извештајот претставува комбинација на текст и илустративен материјал за подобро разбирање на информациите и нејзино полесно користење.

Извештајот содржи карти на кои ќе бидат прикажани изворите на загадување, ширењето на загадувањето од посебните извори, контаминирани области и посебно заштитени подрачја.

ІІІ. СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 5**Содржина на Извештајот**

Содржината на Извештајот се состои од следните поглавја:

1. Предговор;
2. Вовед;

3. Основни податоци за Република Македонија;
4. Одржлив развој;
5. Климатски промени;
6. Здравје и животна средина;
7. Медиуми на животната средина;
8. Влијанија врз животната средина;
9. Општи прашања за заштита на животната средина;
10. Интегрирани теми за заштита на животната средина;
11. Анекси;
12. Кратенки;
13. Референци и
14. Листа на изготвувачи.

Член 6 Вовед

Воведот содржи:

- Причини за изработка на извештајот;
- Структура на извештајот;
- Методологија за изработка на извештајот и
- Период на известување.

Член 7 Основни податоци за Република Македонија

Поглавјето за основните податоци за Република Македонија содржи:

- Географски карактеристики;
- Структура на релјефот;
- Климатски карактеристики;
- Хидрографија и
- Демографски услови.

Член 8 Одржлив развој

Поглавјето за одржлив развој содржи:

1. Вовед и
2. Цели на политиката на одржливиот развој во Република Македонија.

Член 9 Климатски промени

Поглавјето за климатски промени содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Инвентар на стакленички гасови
5. Проекции на емисии на стакленички гасови
6. Ублажување на климатските промени
7. Сценарија за климатски промени
8. Ранливост и адаптација кон климатските промени и
9. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Член 10 Здравје и животна средина

Поглавјето за здравје и животна средина содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Влијанието на загадената животна средина на здравјето на луѓето и
5. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Член 11 Медиуми на животната средина

Поглавјето за медиуми на животната средина содржи:

- Воздух;
- Управување со водите;
- Почва и
- Заштита на природата.

Делот за воздухот од став (1) алинеја 1 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Емисии во воздухот;
5. Квалитет на амбиентниот воздух и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за управување со водите од став (1) алинеја 2 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Квалитет на водата;
5. Користење на водите;
6. Собирање и третман на отпадни води;
7. Поплави и
8. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за почва од став (1) алинеја 3 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Својства на почвата;
5. Хемиска деградација;
6. Ерозија на почвата и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за заштита на природата од став (1) алинеја 4 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Геодиверзитет;
5. Биолошка разновидност;
6. Заштитени подрачја;
7. Еколошки мрежи;
8. Разновидност на видови
9. Национални црвени листи и
10. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Член 12 Влијанија врз животната средина

Поглавјето за влијанијата врз животната средина содржи:

- Планирање на просторот и население;
- Земјоделство;
- Генетски модифицирани организми;
- Шумарство;
- Туризам;
- Енергетика;
- Транспорт;
- Индустија;
- Управување со отпад;
- Хемикалии и
- Бучава.

Делот за планирање на просторот и население од став (1) алинеја 1 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Зафаќање на земјиштето;
5. Население и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за земјоделство од став (1) алинеја 2 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Земјоделско земјиште;
5. Карактеристики на земјоделството и сточарското производство;
6. Влијанија врз земјоделството;
7. Влијанија на земјоделството врз останатите екосистеми и
8. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за генетски модифицирани организми од став (1) алинеја 3 од овој член содржи :

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Употреба на ГМО;
5. Производство на ГМО и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за шумарство од став (1) алинеја 4 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Површини со шуми и шумско земјиште и користење на шумите;
5. Влијанија врз шумските екосистеми и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за туризам од став (1) алинеја 5 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Карактеристики на туризмот;
5. Влијание на туризмот врз животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за енергетика од став (1) алинеја 6 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Производство на енергија;
5. Потрошувачка на енергија и енергетска ефикасност;
6. Емисии на стакленички гасови и загадувачки супстанции од секторот енергетика и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за транспорт од став (1) алинеја 7 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;

4. Превоз на патници и стока;
5. Патен сообраќај и јавен градски превоз;
6. Влијание на транспортот врз животната средина и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за индустрија од став (1) алинеја 8 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Карактеристики на индустриското производство;
5. Влијание на индустријата врз животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за управување со отпад од став (1) алинеја 9 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Количество на создаден отпад;
5. Одржливо управување со отпадот во Република Македонија;
6. Системи за третман на отпад и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за постапување со хемикалии од став (1) алинеја 10 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Внес на хемикалии во животната средина;
5. Безбедно управување со хемикалии и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Делот за бучава од став (1) алинеја 11 од овој член содржи:

1. Вовед;
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата;
4. Состојба со бучавата и причини за бучава во животната средина;
5. Управување со бучавата во животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во стратешките и планските документи.

Член 13

Општи прашања за заштита на животната средина

Поглавјето за општи прашања за заштита на животната средина содржи:

1. Инструменти за заштита на животната средина;
2. Следење на состојбата на животната средина;
3. Информативен систем за животна средина;
4. Инспекциски надзор;
5. Информирање и учество на јавноста;
6. Образование и унапредување на свеста за животната средина;
7. Економски инструменти за заштита на животната средина и
8. Вложувања во заштита на животната средина.

Член 14

Интегрирани теми за заштита на животната средина

Поглавјето за интегрирани теми за заштита на животната средина содржи:

1. Одржливо производство и потрошувачка;
2. Ефикасно користење на ресурсите и
3. Зелен развој.

IV. ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 15 Цели на Извештајот

Со Извештајот се обезбедува:

- преглед на состојбите во животната средина;
- следење на трендовите на промените во квалитетот на животната средина, за соодветно и навремено интервенирање и оценување на напредокот кон одржливоста на развојот;
- основа за креирање на политика за заштита на животната средина врз претходно идентификуваните еколошки состојби и проблеми;
- релевантни информации во процесот на донесување на одлуки во областа животна средина;
- зголемување на свеста и информирање на јавноста и останатите релевантни чинители, како и пристап до релевантни податоци и информациите за животната средина и
- исполнување на обврските за известување на Република Македонија.

V. НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 16 Насоки за изработка на Извештајот

Координативното тело формирано согласно Законот за животната средина за изработката на извештајот, при изработката на извештајот се раководи од насоките дадени во техничките извештаи изработени од Европската агенција за животна средина.

Член 17 Употреба на ДПСИР рамка за изработка на Извештајот

Изработката на Извештајот се заснова на избор и употреба на индикатори според моделот на ДПСИР рамката, која што дава точна претстава за процесите што се одвиваат и состојбата на објектите што се набљудуваат и нивните влијанија врз животната средина.

Индикаторите во однос на ДПСИР рамката се делат во следниве групи:

- Индикатори со кои се опишуваат движечките сили во животната средина;
- Индикатори со кои се опишуваат притисоците врз животната средина;
- Индикатори со кои се карактеризира состојбата на животната средина;
- Индикатори со кои се опишуваат импликациите во животната средина;
- Индикатори со кои се опишуваат преземените реакции и
- Индикатори за безбедноста и ризиците во животната средина.

Член 18 Индикатори за изработка на Извештајот

При изборот на индикаторите за изработка на Извештајот се користат усвоените индикатори за животна средина во Република Македонија и меѓународно развиени групи на индикатори, преку кои јасно се претставува состојбата со животната средина.

Индикаторите се изработуваат и разгледуваат во однапред договорени временски серии од десет години, а доколку во таа временска серија не се располага со одредени индикатори, при изработка на извештајот се користат сите расположиви податоци, за период не помал од пет години.

Член 19 Податоци за изработка на Извештајот

Доколку при изработката на извештајот, Координативното тело од член 16 од овој правилник не може да ги обезбеди бараните податоци од овој правилник, во Извештајот ги вклучува достапните податоци и информации за животната средина.

Во случај кога не постојат податоци потребни за изработка на извештајот, во извештајот се констатира недостатокот на податоци и се утврдуваат потребните чекори за нивно обезбедување во иднина.

Член 20 Изработка на Извештајот

За изработување на Извештајот потребно е да се врши:

- Идентификација и анализирање на трендовите и состојбата на животната средина и природните ресурси и културно наследство во периодот од изготвувањето на претходниот Извештај, прикажано преку споредување на односните податоци;
- Идентификација на причините за промените;
- Предвидување на промените во претстојниот период на известување;
- Оценка на ефективност на политиката за заштита на животната средина и мерките што ќе се преземат за намалување на негативните влијанија на животната средина и
- Квалитативни и квантитативни оценки на состојбата на животната средина и природните ресурси, како на нив влијаат природните сили, економските и други активности.

VI. ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 21 Видот на податоци за изработка на Извештајот

Потребните податоци за изработка на Извештајот се и достапните информации од:

- Мониторинг на медиумите и областите на животната средина и ресурсите во животната средина;
- Заштита на природата и природните ресурси и контрола на користењето на природните ресурси;
- Оценка на состојбата на животната средина;
- Статистичките истражувања и информации;
- Трошоци за заштита на животната средина и
- Здравствен и епидемиолошки мониторинг и други функции поврзани со оценувањето на ефектите од состојбата на животната средина врз здравјето на луѓето.

Член 22 Извори на податоци

Главните извори на податоци за изработка на Извештајот се:

- Органите на државна управа;

- Информации со кои располагаат органите и организациите, јавните установи, научните и образовните институции кои се финансирани од буџетот на РМ (агенции, јавни претпријатија, ЈЗО, универзитети, институти и слично);

- Индустријата;
- Единици на локална самоуправа;
- Државен завод за статистика;
- Податоци и информации со кои располагаат поединечни експерти и волонтерски организации;
- Податоци и информации од меѓународни информативни центри;
- Податоци и информации добиени од академски, научни и стручни институции и
- Податоци и информации со кои располагаат правните лица.

VII. НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Член 23

Оценување на Извештајот

По усвојувањето на извештајот од Владата на Република Македонија, Координативното тело иницира постапка за оценување на квалитет на Извештајот.

Оценката од став (1) на овој член се заснова на мислењата на корисниците на Извештајот и се темели на следниве основни аспекти:

- Квалитет, комплетност и точност на презентираниот материјал;
- Изгледот и формата на публикацијата;
- Леснотија за користење и
- Колку придонесува за користење на материјалот од извештајот за да се дојде до одлуки важни за животната средина и да се креира политиката за животната средина.

При спроведувањето на оценувањето на Извештајот, се консултираат експерти, претставници на засегнатите министерства, сектори во Владата и широката јавност, со давање насоки/препораки за подобрување на извештајот во иднина со цел да се направи покорисен во процесот на донесување на одлуки во спроведување на политиките за животна средина.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Престанок на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината, целите, начинот на изработка и видот и изворите на податоци кои се користат за изработка на Извештајот како и начинот на оценување на Извештајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/10).

Член 25

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-3566/1
11 јули 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1951.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

1. Во Одлуката УП1 бр.07-42/12 од 20.02.2012 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/12), во Прилог 1:

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ЕЕ - 86.01.1/12.2/17 и ТЕ - 12.01.1/12.2/17”;

1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила за електрична енергија” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарните правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

“ – доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат алинеи 9, 10, 11, 12, 13 и 14;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-42/12
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

1952.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.07-168/14 од 15.12.2014 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство и трговија на топлинска и електрична енергија КО-ГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/14), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ЕЕ-220.01.1/11.2/17 и ТЕ - 14.01.1/14.2/17”;

1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила за електрична енергија” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарните правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

“ – доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 11, 12 и 13;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-168/14
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

1953.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-19/16 од 28.06.2016 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување со топлинска енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје (АД ЕЛЕМ), („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/16), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ТЕ - 15.03.1/16.2/17”;

1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-19/16
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

1954.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Одлуката бр. 02-410/1 од 20.03.2006 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје (АД ЕЛЕМ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/06), се менува по службена должност.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за производство на топлинска енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-96/17
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. „11-ти Октомври“ бр.9 Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

20.03.2006 година

4. Временски период на важење на лиценцата:

35 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

20.03.2041 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

TE - 01.01.1/06.2/17

7. Број на деловниот субјект - 6023754**8. Единствен даночен број - 4030005560757****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определува начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Како енергетска дејност производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител, во смисла на оваа лиценца се смета производство на топлинска енергија за потребите на потрошувачите и обезбедување на енергија за покривање на загубите во системот, системска резерва и системски услуги за одржување на потребни работни параметри (температура и притисок) во рамките на системот за топлинска енергија на што е приклучен.

10. Локација на енергетскиот објект

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на топлинска енергија ќе ја врши во топланата на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје, на ул. „16-та Македонска бригада“ бр.18 Скопје.

11. Објекти, постројки и инсталации за производство на топлинска енергија

Производството на топлинската енергија се врши со производни капацитети наведени во Табела 1 кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Обврски на носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квалитетно производство на топлинска енергија;

- има постојани резерви на мазут согласно Законот за енергетика;

- врши испорака на произведената количина на топлинска енергија до точката на прием на системот за дистрибуција на топлинска енергија;

- да се придржува кон склучените договори за производство, односно испорака на топлинска енергија;

- да врши мерење на испорачаната топлинска енергија во системот за дистрибуција на топлинска енергија; и

- на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија, да им ги обезбеди сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците.

13. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите непланирани прекини во процесот на производство на топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и преземените мерки за нивно отстранување“.

14. Планирање на одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните постројки за производство на топлинска енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе план за одржување на постојните и изградба на нови производни капацитети за период од пет години, како и годишна програма за реализација на планот.

Планот за одржување на постојните и изградба на нови производни капацитети особено треба да содржи:

- опис и на постојната состојба на производните капацитети;

- идни процени за капацитетот и функционалноста на производните капацитети;

- локации каде се планира да се изградат нови или надградат постојните производни капацитети;

- финансиски извори за реализација на плановите.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои ги добива од правните и физичките лица при вршењето на дејноста производство на топлинска енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на топлинската енергија во текот на претходната година, вкупно и за секоја производна единица поодделно, количина и вид на потрошено гориво за производство на топлинската енергија во претходната година, количина на произведена и испорачана топлинска енергија за тарифни потрошувачи и потрошувачи по посебни договори до точката на прием во дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и времетраење на планираните и непланираните прекини како и за причините за нивното настанување;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети и Планот за изградба на нови производни капацитети;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија; и

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на топлинска енергија.

19. Мерење на произведената и испорачаната количина на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен:

- во секоја производна единица на топлинска енергија, односно топлана која предава топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните потрошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа на точност, со кој се мери предадената топлинска енергија на излез од производната единица;
- да ги одржува, проверува и сервисира мерните уреди на сите мерни места; и
- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска енергија и на други овластени лица до мерните уреди во согласност со закон и друг пропис.

20. Цени на топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен произведената топлинска енергија да ја продава според цените за топлинска енергија формирани во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.

Носителот на лиценцата е должен цените за топлинската енергија кои што се утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, да ги објавува на својата веб страна.

21. Заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе План за заштита на објектите и уредите за производство на топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

22. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да овозможи пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

23. Квалитет на произведената топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на произведената топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и другите прописи, како и да врши постојан мониторинг на произведената и испорачаната топлинска енергија.

24. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменување и дополнување, како и продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

25. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1

Ред. бр.	Основно средство	Карактеристики	Количина
1.	Парен котел Г 32/1	32 MW	1
2.	Парен котел Г 32/2	32 MW	1
3.	Парен котел Г 32/3	32 MW	1
4.	Топлоизменувачи	25 MW	4
5.	Циркулациони пумпи за врела вода		7
5.1.	Циркулациони пумпи за врела вода	P=90kW; H=65m;	4
5.2.	Циркулациони пумпи за врела вода Тип: ZK 315 Md-4	P=160kW; H=70m; Q=166x10 ⁻³ m ³ /sek	2
5.3.	Циркулациона пумпа за врела вода Тип: St 30 CP50K	P=160kW; H=70m; Q=166x10 ⁻³ m ³ /sek	1
6.	Собирник-разделник за врела вода	Ø 521x11,5 x 9900 mm	2+2
7.	Дихтер пумпи: -пумпи, тип: VP 32 со ел. мотор Тип ZK 132 SK	P=5.5 KW; n=2890 вр./мин.	2
	- пумпа, тип: CVP 3 - 4 со ел. мотор SEVER	P=15 KW; n=2935 вр./мин. Q=300-630 l/min; H=100-63m	1
8.	Напојни пумпи		6
8.1.	Електронапојни пумпи за котли Г 32 -пумпи KSB тип HDB 100 со ел. мотор SIMENS	Q=132m ³ /h; H=928m P=510 kW; n=2965 вр/мин	2
	-пумпи KSB тип HDB 100 со ел. мотор J. Helmke SSW PRV 346/23/2	Q=132m ³ /h; H=928m P=475 kW; n=2970 вр/мин	1
	-електронапојна пумпа со ел. мотор ELIN тип: K 1102-280	P=362 kW; n=2945 вр/мин	1
8.2.	Турбонапојни пумпи KSB тип HDB 100	P=53/9 bar; t=450-500°C n=3500 вр/мин Q=198m ³ /h; H=921m;	2
9.	Редукциски станици SIMENS	60/10 bar	2
10.	Трафостаница	4x630 kVA, 6/0,4 kV	1

1955.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката УП1 бр.11-291/12 од 31.12.2012 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/12), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ТЕ - 11.01.1/12.2/17”;

1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“ - да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-291/12
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

1956.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката УП1 бр.11-292/12 од 31.12.2012 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/12), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ТЕ - 12.02.1/12.2/17”;

1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-292/12
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

1957.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката УП1 бр.11-293/12 од 31.12.2012 година за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/12), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

“ТЕ - 13.03.1/12.2/17”;

1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-293/12
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****1958.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2017 година, во однос на месец април 2017 година, е повисока за 0,7%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2017 година, во однос на месец април 2017 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,35%.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1959.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2017 година, во однос на месец мај 2017 година, е повисока за 0,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2017 година, во однос на месец мај 2017 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,15%.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017098